


КАРПОШ

НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
17 - 23 јануари 2022 Билтен бр. 459

ЗИМСКАТА СЛУЖБА ГО ЧИСТИ СНЕГОТ ОД УЛИЦИТЕ НА „КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ“

По врнежите од снег во текот на ноќта, зимската служба ангажирана од Општина Карпош интензивно работи на расчистување на улиците во надлежност на општината. Интервенирано е на клучните „критични точки“ во општината, во таканаречената „висока зона“ во населбите Жданец, Трнодол, Нерези, на мостот кај Бардовци и на улицата Ловќенска. Во моментот се интервенира на улиците Леринска и Загребска до Институтот за белодробни заболувања Козле. До сега не е регистриран застој и проблеми во сообраќајот. Во текот на ноќта и раните утрински часови ангажирани беа и комунални инспектори од општината кои ја следеа состојбата на терен.



МАСОВНА АКЦИЈА ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА СНЕГОТ ВО КАРПОШ

Зимската комунална служба која ја ангажираше општина Карпош, рано утринава излезе на терен и го чистеше снегот на потешко пристапните улици низ локалната самоуправа, со четири специјализирани возила опремени со плуг, голем тенк за сол и ризла.

При интервенцијата на теренот, досега беа употребени 47 тони сол, а комуналните служби на фирмата „Анизор“, првенствено го расчистуваа коловозот во таканаречената „висока зона“ во општината, поточно во населбите Жданец, Трнодол, Нерези и Бардовци. Со соодветна механизација беа расчистени улиците „10“ и „6“ во населбата Бардовци, потоа улиците „Леринска“ и „Ловќенска“ бр. 1, 4 и 9, „Милан Марковиќ“ во Козле, улицата „Козле 1“ и патот до муслиманските гробишта, во Нерези, патот во Долно Пантелејмон (кај православните гробишта), како и улиците „Трнодол“, „Жданец“ и „Теодосие Синаитски“. Исто така, службите ја исчистија и улицата „Загребска“ која води до Институтот за белодробни заболувања „Козле“.

Координирано, комуналните служби на општина Карпош ги расчистуваа пешачките зони низ пофреквентните места во локалната самоуправа, како и пристапните влезови на детските градинки.

Во оваа пригода, општината апелира до своите сограѓани и сопствениците на трговски локали, да бидат одговорни и да го расчистат снегот кој се наоѓа пред нивните објекти.

